

## БАРАЊЕ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

### 1. Барател

Име и презиме		Телефон	
Адреса на живеење		Е-маил	

### 2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(може да изберете некоја од следниве категории: вработен во **Макотен Дооел Гевгелија**, апликант за вработување, практикант, надворешен соработник по основ на договор, субјект на директен маркетинг, гост во хотел, клиент и сл.)

<b>Категорија на субјект</b>
<b>Вашата врска со Макотен Дооел Гевгелија</b> (за да можеме навремено да одговориме на вашето Барање, ве молиме подетално да ја опишете вашата врска и контакт лица во Макотен Дооел Гевгелија)

### 3. Причина поради која барате ограничување на обработката на личните податоци

<b>Согласно членот 22 од ЗЗЛП<sup>1</sup>, барам Макотен Дооел Гевгелија да ја ограничи обработката на моите лични податоци</b>
(Ве молиме означете го соодветното поле)
<input type="checkbox"/> ја оспорувам точноста на моите лични податоци
<input type="checkbox"/> обработката е незаконска, но не сакам личните податоци да ми бидат избришани
<input type="checkbox"/> личните податоци веќе не се потребни за првобитната цел, но сè уште не можат да се избришат бидејќи постои правен основ (заради воспоставување, остварување или одбрана на моите правни барања)
<input type="checkbox"/> чекам одговор по поднесен приговор согласно членот 25 од ЗЗЛП, со кој ја оспорувам обработката на моите лични податоци

Документ кој мора да се достави во прилог на ова Барање

- доказ за вашиот идентитет<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)

<sup>2</sup> За да бидеме сигурни дека ја ограничуваме обработката на личните податоци на вистинската личност, бараме да ни доставите доказ за вашиот идентитет: лична карта, пасош, возачка дозвола, извод од матична книга на родените. Ве молиме, доставете ни копија или скенирана слика од документ (не испраќајте оригинали). Ако сметаме дека Вие не сте лицето за кое тврдите дека сте, го задржуваме правото да го одбиеме вашето барање.

Одговорот на ова Барање, доставете го

на мојата адреса на живеење

на мојата е -маил адреса

Потпис: \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

#### Важни напомени

- Макотен Дооел Гевгелија го задржува правото да го одбие извршувањето на вашето барање доколку истото е наложено со соодветни законски прописи
- Макотен Дооел Гевгелија има право да го потврди вашиот идентитет и може да ве контактира за дополнителни информации потребни за идентификување на вашите лични податоци и притоа да ги користи сите разумни мерки за утврдување на вашиот идентитетот
- Макотен Дооел Гевгелија ќе одговори на вашето барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од еден месец од денот на приемот на барањето. Рокот може да се продолжи за уште два месеци, за што ќе бидете навремено информирани
- Макотен Дооел Гевгелија може да наплати разумен надоместок земајќи ги предвид обемот, сложеноста, времето за обезбедување информации или да одбие да постапи по барањето доколку барањето е неосновано или прекумерно